



## **МИНХЕН**

Германскиот град кој со право го заслужува епитетот најкосмополитски или пак град "со срце" е престолнината на Баварија, **Минхен**. Град во кој се испиваат безброј кригли на пиво во месец октомври, изобилието на прекрасни дворци, плоштади, градини, музеи, беспрекорни авениии, го прават овој град една од најпоскуваните германски дестинации. Миксот на архитектура од рококо палати кој кулминира со најсовремени архитектонски решенија, многубројните езера во самиот град и неговата околина, ноќниот живот, како и самите негови жители кои прават да се чувствувате добродојдено во секое време, го даваат впечатокот на дестинација која секако треба да ја посетиме.

### **Топ 10 места од интерес:**



1. Дворецот Нимфенбург
2. Дворецот Нојшванштајн
3. Дворецот Линдерхоф
4. Карлиниот Плоштад
5. Мариенплац
6. Кралската пивница
7. Музејот на BMW
8. Олимпискиот комплекс
9. Англиската градина
10. Езерото Старнберг

### **Предлог програма:**

**1 ден** Предлагаме разглед на градот и посета на: Операта, Карсплац, Каролиниот плоштад со обелискот, Леополдовта улица, Старата градска кука (Ратхаус), Триумфалната капија, во вечерните часови посета на некој од локалните ресторани со традиционална храна.

**2 ден** Предлагаме : Посета на Старнберг езерото кое е одалечено на 25км од Минхен и кое е опкружено со Баварските Алпи и прекрасен пејсаж или пак Езерото Simssee каде што се наоѓа палата во рококо стил изградена по моделот на Версај, во вечерните часови посета на некоја од локалните пивници каде што се точи надалеку познатото баварско пиво.

**3 ден** Предлагаме: релаксиран ден пред кога може да ја посетите познатата минхенска зоолошка градина која брои над 5000 видови на животни или пак Англиската градина која претставува "Зеленото срце" на Минхен и е со големина на Централ парк во Њујорк.

**4 ден** Препорачуваме да бидете на аеродром 2 часа пред летот.

**Цена: од 242 €**

### **Во цената на пакетот е вклучено:**

- Авионски превоз на релација: Скопје–Меминген-Скопје
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување во хотел \*\*\*/\*\*\*\*, на база 3 ВВ

\*Цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на Авио компанијата.

### **Во цената на пакетот не е вклучено:**

- Автобуски превоз од аеродром до Минхен од 22 € (информативно)

- Трансфер со ТАХИ 60-70 €, во еден правец за две лица (информативно)

**Ibis Styles Muenchen Ost \*\*\*\***



**Цена: 263 €**

**Holiday Inn Unterhaching \*\*\*\***



**Цена: 284 €**

**Holiday Inn Express  
Munchen Messe \*\*\***



**Цена: 242 €**

**Напомена:**

-Оваа е само мал дел од широкиот спектар на хотели што можеме да ви ги понудиме, цените зависат од расположливоста на слободните места во хотелот во моментот на вршење на резервација...